

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 65

16 март 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1086. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“-Битола.....	3	1090. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
1087. Одлука за давање на согласност на Статутот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија.....	3	1091. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
1088. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиници, Завод и Ургентен центар Скопје.....	3	1092. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6
1089. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје.....	4	1093. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6
		1094. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	6

	Стр.		Стр.
1095. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	7	1102. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2018 година.....	9
1096. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	7	1103. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2018 година.....	9
1097. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	7	1104. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2018 година.....	9
1098. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на регионален пат „P29272 (стара ознака P-102) Опае-Станчиќ-Граница со Косово“ на минерална суровина-варовник на локалитетот „Езерски Рид“, Општина Липково.....	7	1105. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година.....	8
1099. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година.....	8	1106. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт.....	10
1100. Одлука за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година.....	8	Огласен дел	1-68
1101. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година.....	8		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1086.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Количина
1.	Душек (димензии 90x190 см)	142
2.	Единичен кревет (димензии 96/196/44(80)см)	142
3.	Гардаробен орман (димензии 100-105/50-55/200-205 см)	6
4.	Гардаробен орман (димензии 553-/60/200+80)	18
5.	Перница со навлака (димензии 50/70 цм) 100 % полиестерско влакно	142
6.	Машина за перење алишта	2
7.	Машина за сушење алишта	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-967/1
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1087.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/02, 84/12, 23/13, 41/14, 53/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, бр. 02-175/1 од 6.2.2020 година, донесен на седницата на Собранието на Институтот за стандардизација Република Северна Македонија на 30.1.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1425/1
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1088.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство-Поликлиника за интерна медицина (ендо, реума, нефро, гех, пулмо), му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории, со вкупна површина од 87,28 м², кои се наоѓаат на ул. „Водњанска“ бб во Скопје, како дел од недвижност запишана на КПбр.429 во Имотен лист бр.18027 КО Центар 2, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.8 со внатрешна површина од 23,31 м2,

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.9 со внатрешна површина од 23,31 м2,

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.10 со внатрешна површина од 9,50 м2,

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.11 со внатрешна површина од 14,06 м2,

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.3 со внатрешна површина од 8,40 м2 и

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.3 со внатрешна површина од 8,70 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1603/1
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1089.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈАБЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ НАРУШУВАЊА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство-Поликлиника за интерна медицина (ендо, реума, нефро, гех, пулмо), му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории, со вкупна површина од 505,48 м2, кои се наоѓаат на ул. „Водњанска“ бб во Скопје, на КП бр.429, КО Центар 2, запишани во Имотен лист бр.18027, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.1 со внатрешна површина од 15,75 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.2 со внатрешна површина од 23,31 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.3 со внатрешна површина од 23,31 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.4 со внатрешна површина од 23,31 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.5 со внатрешна површина од 9,25 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.6 со внатрешна површина од 13,69 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.7 со внатрешна површина од 15,75 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.12 со внатрешна површина од 23,46 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.13 со внатрешна површина од 21,28 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.14 со внатрешна површина од 13,44 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.15 со внатрешна површина од 13,44 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.16 со внатрешна површина од 14 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.17 со внатрешна површина од 14 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.18 со внатрешна површина од 21 м2,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.19 со внатрешна површина од 20,72 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.20 со внатрешна површина од 11,40 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.21 со внатрешна површина од 9,50 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.1 со внатрешна површина од 111,30 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.2 со внатрешна површина од 34,50 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.2 со внатрешна површина од 6,72 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.4 со внатрешна површина од 8,40 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.5 со внатрешна површина од 36,50 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.1 со внатрешна површина од 6,63 м²,

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.2 со внатрешна површина од 6,12 м² и

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.4 со внатрешна површина од 8,70 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања-Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања-Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1605/1
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1090.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.1300/1, КО Гостивар-1, ул. „Борис Кидрич“ бр.216 и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 34,16 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5876/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1091.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП. бр.1300/3, КО Гостивар - 1, ул. „Илинденска“ бр.218, и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР,

број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 29,25 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6101/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1092.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.1300/1, КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.214 и тоа зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 13 м² во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6102/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1093.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.1300/3, КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“ бр.214 и тоа зграда 13, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 7, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 13 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6103/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1094.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.1300/3, КО Гостивар-1, на ул. „Борис Кидрич“ бр.228 и тоа зграда 3, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 24 м² во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6105/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1095.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.1300/1, КО Гостивар - 1, ул.„Борис Кидрич,, бр.214 и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 13,68 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6106/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1096.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.3694, КО Гостивар-1, на ул.„Среќко Крстевски”, бр.38 А и тоа зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од

зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 21 м² во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6107/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1097.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,153/15,190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.1300/1, КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“ бр.214 и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 13,42 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6109/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1098.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ „P29272 (СТАРА
ОЗНАКА P-102) ОПАЕ-СТАНЧИК-ГРАНИЦА СО
КОСОВО“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЗЕРСКИ РИД“, ОПШТИНА
ЛИПКОВО**

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за потребите за изградба на регионален пат „P29272 (Стара ознака P-102) Опае-Станчик-Граница со Косово“ на минерална суровина-варовник на локалитетот „Езерски Рид“, општина Липково, доделена со Договор за концесија за експлоатација за потребите за изградба на регионален пат „P29272 (Стара ознака P-102) Опае-Станчик-Граница со Косово“ на минерална суровина-варовник на локалитетот „Езерски Рид“, општина Липково бр.24-4653/1 од 5.8.2016 година на Јавното претпријатие за државни патишта престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6875/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1099.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година, усвоена на седница на Одборот на директори, со Одлука бр.02-4006/3 од 12.9.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10446/1-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1100.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗ-
ВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година, усвоени на седница на Одборот на директори, со Одлука бр.02-4006/4 од 12.9.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10446/2-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1101.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година, усвоен на седница на Одборот на директори, со Одлука бр.02-4006/6 од 12.9.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10446/3-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1102.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2018 година, на член на Одборот на директори и тоа:

- Александра Маројевиќ - независен неизвршен член и претседател на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10446/4-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1103.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2018 година, на член на Одборот на директори и тоа:

- Дејан Цветаноски – неизвршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10446/5-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1104.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2018 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2018 година, на член на Одборот на директори и тоа:

- Бајрам Реџеми – извршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10446/6-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1105.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2019 година и на Финансиските извештаи за 2019 година во Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост се избира ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Трговец-пое-

динец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева - Скопје, согласно Одлуката за избор за најповолна понуда за јавна набавка бр.05-5131/13 од 30.12.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10446/7-19
10 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1106.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2019 и 212/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16.3.2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ****Член 1**

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин	-	54,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин	-	56,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво	-	48,50 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење	-	37,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС		21,934 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	17,063 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	18,787 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	19,201 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	19,014 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	16,698 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуро-супер БС-95, за Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,540 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	21,803 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	21,774 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	15,221 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	6,136 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 17.3.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-789/1
16 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020065